



Република Македонија
Министерство за информатичко општество и
администрација

Министерство за
информатичко општество и
администрација
Архивски бр. 1947/2
Дата 30 06 2017 година
бул. "Св. Кирил и Методиј" бр.54
1000 Скопје, Република Македонија
Тел. (02) 3200 944 Факс. (02) 3221 883
Е-пошта: contact_mis@mis.gov.mk
Сајт: www.mio.gov.mk

До:

Предмет: Повик за номинирање на членови во тематските подгрупи за финализирање на Стратегијата за реформа на јавната администрација (СРЈА) за периодот 2017-2022 и Акцискиот план за СРЈА 2017-2022

Почитувани,

Со цел обезбедување на квалитетна и навремена координација и комуникација со Министерството за информатичко општество и администрација во процесот на финализирање на новата Стратегијата за реформа на јавната администрација (СРЈА) за периодот 2017-2022 и Акциски план за СРЈА, Ве повикуваме да номинирате членови од Вашата организација во тематските работни подгрупи.

За учество во тематските подгрупи, потребно е организациите кои сакаат да номинираат претставници во подгрупите да:

- постојат најмалку една година;
- имаат најмалку два проекти во областа на јавната администрација.

Оттука замолуваме, најдоцна до 6-ти јули 2017 година, 16:00 часот, на srja@mioa.gov.mk да доставите известување за номинација на членови во тематските подгрупи со доставување на следните податоци:

- име и презиме; звање и работно место; назив на институцијата; контакт телефон и e-mail на номинираното/ите лице/а
- Копија од решението за регистрација на организацијата издадено од Централен регистар на РМ
- Портфолио на организацијата.



Република Македонија
Министерство за информатичко општество и
администрација



Напоменуваме дека поради промена на структурата на Нацрт-Стратегијата, потребно е номинациите за членови да соодветствуваат на моменталните четири цели од Нацрт-Стратегијата, односно Вашите претставници да бидат номинирани во следните подгрупи: (1) Стратешка рамка за РЈА, развој на политики и координација, (2) Јавна служба и управување со човечки ресурси, (3) Одговорност, отчетност и транспарентност и (4) Давање услуги и ИКТ поддршка на администрацијата. Организациите кои учествувале со претставници во подгрупата за организација на државна власт можат да се приклучат кон некоја од новите подгрупи каде што сметаат дека можат да дадат најмногу придонес.

Министерство за
информатичко општество и
администрација

Архивски бр. 17/1-
Дата: _____ 2017 година
бул. "Св. Кирил и Методиј" бр.54
1000 Скопје, Република Македонија
Тел. (02) 3200 944 Факс. (02) 3221 883
E-пошта: contact_mis@mis.gov.mk
Сајт: www.mio.gov.mk

Со почит,



Министер
Дамиан Манчевски

Подготвил: Марина Шаф-Радеска
Одобрил: Билјана Николовска Жагар